



# ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Тел. ++389 (0) 31 375 035/ факс: ++389 (0) 31 375 035

ул. Св. Јоаким Осоговски бр.175 1330 Крива Паланка

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## КАРТА НА УСЛУГА БР. 31

ВИД – ИМЕ НА УСЛУГАТА	ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
<b>ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА</b>	1. Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина - готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува 2. Доказ за регистрирана дејност (Решение од упис во Централен Регистар) не постаро од 60 дена 3. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на превоз на патници ( копија од Сообраќајни дозволи, договор, заверени кај нотар) 4. Потврда за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови на возилата ( издадена од станицата за технички преглед на возилата) 5. Доказ дека има вработено авто - такси возачи (обрасци М1/М2) не постаро од 90 дена. 6. Договор склучен со правно лице со список на патници што ќе се превезуваат 7. Временски термини за тргнување и враќање во кои ќе се врши превозот 8. Уплатница
<b>АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА</b>	Административна такса, Тарифен број. -- Износ: 600 денари за издавање на дозвола по примерок Сметка: 100000000063095 Уплатна сметка: 840 138 03182 Приходна шифра: 72231500 Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка Банка на примач: НБРМ Цел: издавање на дозвола за вршење на посебен превоз на патници
<b>ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО</b>	Општински центар за услуги (ОЦУ)
<b>МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА</b>	Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина ,соба бр. 50 од 8,00 – 16,00 часот
<b>РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА</b>	Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето
<b>НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ - УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ</b>	На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: - ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ - БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА - ПО ПТТ ПОШТА
<b>РОК НА ЖАЛБА</b>	8 дена од денот на приемот на Решението
<b>ЗАКОНСКИ ОСНОВ</b>	Закон за превоз во патниот сообраќај, ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
<b>ЗАБЕЛЕШКА</b>	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината <a href="http://www.krivapalanka.gov.mk">www.krivapalanka.gov.mk</a>
<b>ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА</b>	